



MICROSOFT ISA SERVER - БЕЗБЕДЕН ВЛЕЗЕН И ИЗЛЕЗЕН ИНТЕРНЕТ СООБРАЌАЈ

Што е ISA Server?

Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server е софтверско решение, кое ја штити вашата компјутерска мрежа од заканите, кои доаѓаат од Интернет, додека на корисниците им нуди брз и безбеден пристап до апликации и податоци.

ISA Server ви нуди напредна заштита, едноставна употреба и сигурен пристап кон сите типови мрежи. Особено е практичен за заштита на мрежна околина во која се користат апликации на компанијата "Microsoft", како што е Microsoft Outlook Web Access (OWA), Microsoft Internet Information Services, Office SharePoint Portal Server, сервисот на Active Directory.

Microsoft ISA Server врши темелна проверка на Интернет протоколите, како што е Hypertext Transfer Protocol (HTTP), што му овозможува откривање на бројни опасности, кои конкурентните програми можат да ги дозволат како легитимни.

Можни сценарија: Овој производ е битна алатка за ИТ менаџерите и мрежните администратори кои се загрижени околу безбедноста, перформансите, и намалувањето на трошоците за менаџирање.

Користењето на овој продукт може: да ве брани од



надворешни и внатрешни web-базирани напади и закани; ISA Server 2006 е дизајниран да испорача висока безбедност, да менаџира и да ја заштити вашата инфраструктура; безбедно да дозволите пристап кон корпоративните апликации за авторизирани корисници кои пристапуваат од страна на

Интернет; сигурно поврзување меѓу оддалечени локации и ограници на вашата фирма. ISA Server 2006 е скалабилен, што значи дека нуди робусен начин за проширување на корпоративната мрежа, намалувајќи ги трошоците користејќи ги постојните мрежни конекции; ISA Server всушност е богат со функции, кои дозволуваат флексибилно поставување на политики на кориснички пристап кон Интернет, со што се овозможува максимално да ги зголемат постојните ИТ инвестиции и да ги подобрат безбедноста и перформансите на мрежата.

Повеќе информации за овој продукт на "Microsoft" можете да најдете на нивната страна

www.microsoft.com/isaserver или да дојдете во просториите на SEMOS за презентација.

NOVATEX-SKOPJE

СЕКОЕ ДЕТЕ ГИ САКА
И ВОЗРАШНИТЕ ИСТО ТАКА

НОВАТЕКС - СКОПЈЕ

Тел. 02 309 71 53
02 309 71 67

e-mail: novatex@mt.net.mk

www.novatex.com.mk